

**АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ И  
РЕОСИГУРУВАЊЕ **МАКЕДОНИЈА****  
Скопје - Виена Иншуренс Груп

**ОПШТИ ОДРЕДБИ****Член 1**

(1) Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода) и овие Дополнителни услови за осигурување на летачки персонал и патници при управување и возење авиони и други воздушни летала од последици на несреќен случај (во натамошен текст: Дополнителни услови), се составен дел на договорот за осигурување на летачки персонал и патници при управување и возење авион и други воздушни летала од последици на несреќен случај (незгода), што договорачот на осигурувањето ќе го склучи со Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија, Скопје - Виена Иншуренс Груп; (во натамошен текст: осигурувач).

(2) Договорач на осигурувањето може да биде секое правно и физичко лице.

(3) Лицата што се осигуруваат според овие Дополнителни услови, осигурени се без оглед на нивната здравствена состојба, општата работна способност и годините на старост, како и без плаќање на зголемена премија, во смисла на член 9, став (3), точка 3 од Општите услови, освен лицата потполно лишени од деловна способност, кои во секој случај се исклучуваат од осигурувањето.

**ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ****Член 2**

(1) Осигурувачот е во обврска ако несреќниот случај го снајде осигуреникот при употреба на означенот воздухоплов или при онаа дејност во воздухопловство што во полисата изречно е означена.

(2) Осигурувачот е во обврска само спрема договорениот вид воздухопловна дејност означена во полисата и тоа:

1. професионален летачки персонал, спортски летачи и лица што летаат од случај до случај: за време на летањето, при потребни манипулатации пред летањето и по летањето, при влегувањето во воздухопловот и по излегувањето од него, при учество во спасување на воздухопловот и при учество во работа на комисија за утврдување на причини за воздухопловни несреќи, на пат од зборното работно место (работилница, хангар, управна зграда) директно до местото што е одредено за обавување на должностите наведени во оваа точка и обратно.

2. ученици на моторна пилотажа и воздушно едриличарство при теоретска и практична обука, како и на директен пат од работилницата или училиштето до аеродромот и назад.

3. скокачи со падобран: за време на летање со воздухоплов од кој имаат намера да искокнуваат, за време на скокањата и при доскокот, за време додека скокачите со падобран се наоѓаат на аеродромот на теоретска или практична настава по падобранство, на директен пат од зборното место до аеродромот и назад;

4. патници: за време возење со воздухопловот, при влегување и излегување од воздухопловот, при спасување за време на присилно спуштање на просторот на аеродромот што е одреден за патници.

(3) Само ако е посебно договорено, осигурувачот е во обврска за несреќните случаи што ќе настанат:

1. при летање во натпреварувања за постигнување на рекорди и при изведувањето акробации;

2. при опитни летања со воздухоплов од нов тип (прототип) и при опитни летања на нова сериска конструкција;

3. при скокања од воздухоплов со падобран, освен ако скокањето е извршено заради спасување на живот.

(4) Осигурувачот не е во обврска во никој случај за несреќните случаи што ќе настанат:

1. при летањето со воздухоплов кој нема пропишано уверение за пловидбеност;

2. при летање со воздухоплов што било организирано, извршено, изменето или продолжено без знаење или против волјата на сопственикот на воздухопловот, освен во случаите

**ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ  
ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛЕТАЧКИ  
ПЕРСОНАЛ И ПАТНИЦИ ПРИ  
УПРАВУВАЊЕ И ВОЗЕЊЕ АВИОНИ И  
ДРУГИ ВОЗДУШНИ ЛЕТАЛА ОД  
ПОСЛЕДИЦИ ОД НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ  
(НЕЗГОДА)**

Овие Услови за осигурување ги донесе Управниот одбор на Друштвото на 98-та редовна седница одржана на 10.02.2016 година со одлука бр.02-1297/3-17 со примена од 15.02.2016 година.

на виша сила. Од ова се изземаат патниците и летачкиот персонал на кои не им биле познати овие факти.

### **ОСИГУРУВАЊЕ СО И БЕЗ НАЗНАЧУВАЊЕ ИМИЊА И ОСИГУРУВАЊЕ СПОРЕД СЕДИШТЕТО**

#### **Член 3**

(1) Ако осигурувањето е договорено со назначување имиња на осигурениците, тоа се однесува на поимично наведените лица во полисата, за договорните осигурени суми и е врзано само за одреден вид на воздухоплов наведен во полисата.

(2) Меѓутоа ако осигурувањето е договорено за определен број пилоти, друг летачки персонал, ученици подобранци или патници без назначување на имињата, а при настапувањето на несрекен случај во воздухопловот се наоѓале повеќе лица од колку што се означени во полисата, осигурената сума што е договорена за одделен осигуреник, се намалува сразмерно со фактичкиот број на лицата што се наоѓале во воздухопловот во времето на настапување на несрекниот случај.

Осигурувањето е секогаш и исклучиво врзано за воздухопловот означен во полисата.

(3) Ако е договорено осигурувањето според седиштата, тоа се однесува:

1. на секој управувач (пилот) што седи на седиштето определено за управувачот, ако осигурувањето е договорено за управувачот на воздухопловот;

2. на секој друг летач што седи на седиштето определено за летачи или патници, ако осигурувањето е договорено за летачите кои не се пилоти;

3. на секој патник кој седи на седиштето определено за патници, ако осигурувањето е договорено за патници;

4. на секој ученик на пилотажа што седи на седиштето определено за пилот, летач или патник, ако е договорено осигурување за учениците на моторна пилотажа или безмоторно едриличарство.

(4) Осигурувањето според седиштата е врзано секогаш исклучиво за определено седиште во воздухопловот означен во полисата.

(5) Ако е договорено осигурување според седиштата и ако бројот на седиштата е поголем отколку што тоа е означено во полисата, осигурената сума што е означена во полисата за одделно седиште се намалува во сооднос помеѓу фактичкиот број на седиштата во воздухопловот и бројот на седиштата означен во полистата.

### **ПЛАЌАЊЕ НА ПРЕМИЈА**

#### **Член 4**

(1) Договарачот е должен да му ја плаќа договорената премија на осигурувачот за сите осигуреници без исклучок и за целото времетраење на осигурувањето во роковите означените во полисата.

Ако премијата се уплаќа во пошта, се смета дека е платена во 24,00 часот оној ден на кој е уплатена во пошта, ако се плаќа со вирман се смета дека е платена во 24,00 часот оној ден на кој е предаден вирманскиот налог во банка. Ако договарачот не ја плати должностната премија која стасала во договорниот рок ниту тоа ќе го направи некое друго заинтересирано лице, договорот за осигурување престанува по истекот на 30 дена, кога на докторот на осигурување му е врачене препорачано писмо од осигурувачот со известување за стансаноста на премијата, со тоа што, тој рок не може да истече пред да поминат 30 дена од стансаноста на премијата.

(2) Обврската на осигурувачот спрема секој осигуреник поединечно постои и во случај кога докторот не ја уплатил премијата во рокот означен во полисата, ако осигурениот случај настане за времетраење на осигурувањето во смисла на претходниот став и членовите 6 и 19 од Општите услови.

### **ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ КОГА ОСИГУРЕНите Лица СЕ ПОМЛАДИ ОД 14 ИЛИ ПОСТАРИ ОД 70 ГОДИНИ**

#### **Член 5**

(1) Кога лицето кое претрпело несрекен случај е помладо од

14 години осигурувачот е во обврска да исплати:

1. за трошоци за погреб - договорената сума за случај на смрт, на најмногу износот кој како максимален е утврден со Одлука на Управниот одбор на осигурувачот,

2. во случај на краткотрајно нарушување на здравјето, доколку е договорен дневен надомест, заместо дневниот надомест осигурувачот е во обврска да ги исплати фактичките трошоци за лекување, но најмногу 20% од износот на договорената осигурена сума за потполни инвалидитет, или ако не е договорена, најмногу 30% од договорената осигурена сума во случај на смрт.

(2) Кога лицето кое претрпело несрекен случај е постаро од 70 години, осигурувачот е во обврска да исплати 50% од износот што инаку требало да го плати.

### **ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

#### **Член 6**

Доколку не се во спротивност со овие Дополнителни услови, на осигурувањата склучени според овие Дополнителни услови се применуваат и Општите услови за осигурување на лица од последици од несрекен случај (незгода).

Договарачот, осигуреникот или корисникот на осигурувањето можат да достават жалба во однос на осигурувачот до Агенцијата за супервизија на осигурувањето, како орган надлежен за супервизија на друштвата за осигурување.

Во случај на спор меѓу докторот на осигурувањето, односно осигуреникот и осигурувачот, месно е надлежен Основниот суд Скопје 2, Скопје.

Прилог 1 :

#### **ТАБЕЛА**

#### **ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОЦЕНТ НА ТРАЕН ИНВАЛИДИТЕТ КАКО ПОСЛЕДИЦА ОД НЕСРЕКЕН СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА)**

за

#### **Осигурување на летачки персонал и патници при управување и возење авиони и други воздушни летала**

### **ВОВЕДНИ ОДРЕДБИ**

(1) Во смисла на членот 14 од Општите услови за осигурување на лица од последици на несрекен случај (незгода) оваа табела за одредување процент на траен инвалидитет (во натамошниот текст: табела на инвалидитет) е составен дел на овие Дополнителни услови и на секој одделен договор за осигурување на лица од последици на несрекен случај (незгода) што докторот на осигурувањето ќе го склучи со Акционерското друштво за осигурување и реосигурување Македонија, Скопје - Виена Иншуренс Груп.

(2) Како траен инвалидитет во смисла на оваа табела на инвалидитет се смета трајната, иреверзибилна состојба на нарушување на нормалната функција на дел, односно орган на телото.

(3) Во осигурувањето на лица од последици на несрекен случај (незгода), во случај на траен инвалидитет, исклучиво се применува процентот одреден со оваа табела на инвалидитет.

(4) Во случај на повреда, конечниот инвалидитет се одредува најрано три месеци по завршеното сèвкупно лекување, со исклучок кај ампутацијата и кај точките од табелата каде што е определено поинаку. За псевдоартроза, нагмечување на коскено-мускулната структура и синдром на пренапрегнување не се одредува инвалидитет.

(5) Кај повеќекратните повреди на одделни делови, јбботот или органите, вкупниот инвалидитет на одреден дел, јббот или орган се одредува така што за најголема последица на оштетување се зема полниот процент предвиден во табелата, од следното најголемо оштетување се зема половина од процентот предвиден во табелата и после по ред, 1/4, 1/8 итн. Вкупниот процент не може да го надмине процентот што е

## ТАБЕЛА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОЦЕНТ НА ТРАЕН ИНВАЛИДИТЕТ

одреден со табелата на инвалидитет за потполна загуба на тој дел или орган.

(6) Ако осигуреникот имал траен инвалидитет пред настанувањето на несреќниот случај, обврската на осигурувачот се одредува според новиот инвалидитет, независно од поранешниот, освен во следниве случаи:

а). ако новиот несреќен случај предизвикал зголемување на дотогашниот инвалидитет, обврската на осигурувачот се утврдува за разликата помеѓу вкупниот процент на инвалидитет и поранешниот процент;

б). ако новиот несреќен случај предизвикал загуба или повреда на еден од порано повредените делови или органи, обврската на осигурувачот се утврдува само за зголемениот инвалидитет;

в). ако со рендгенолошки прегледи е докажано дека дегенеративните болести на коскено-зглобниот систем постоееле пред несреќниот случај, осигурителот ќе го намали трајниот инвалидитет од табелата за инвалидитет за 1/3 од проценетиот инвалидитет;

г). ако се докаже дека осигуреникот е заболен од шеќерна болест, болести на средниот и на периферниот нервен систем, глувост, слабовидност, болести на крвните садови или хронични болести на белите дробови и ако тие болести влијаат за зголемување на инвалидитетот по настанатиот несреќен случај, осигурувачот ќе го намали крајниот инвалидитет по табелата за инвалидитет за 1/2;

д). ако претходна хронична болест е причината за настанувањето на несреќниот случај, осигурувачот ќе го намали крајниот инвалидитет по табелата за инвалидитет за 1/2.

(7) Оценките на инвалидитетот за различни последици на еден орган или екстремитет не се собираат, но може да бидат оценети по онаа точка што утврдува највисок инвалидитет за таа последица.

(8) Во случај на загуба на повеќе делови или органи при еден несреќен случај, процентите на инвалидитет за секој одделен дел или орган се собираат, но не може да изнесуваат повеќе од 100%, ниту помалку од процентот на највисокиот поединечен инвалидитет.

(9) Субјективните тешкотии во смисла на намалување на мускулната моторна сила, страв, болки и оток на местото на повредата не се земаат предвид при одредувањето на процентот на траен инвалидитет. Индивидуалните способности, социјалната положба или занимање (професионална способност) на осигуреникот не се земаат предвид при одредувањето на процентот на инвалидитет.

### I ГЛАВА

1. Перзистентна вегетативна состојба 100%
2. Оштетување на мозокот со клинички утврдена слика:
  - хемипареза со силно изразен спастичитет;
  - екстрапирамида симптоматологија (невозможна координација на движењата или постоење на груби ненамерни движења);
  - оштетување на малиот мозок со изразени растројства на рамнотежата на одот и координација на движењето 90%
  - 3. Псевдобулбарен синдром 80%
  - 4. Пострауматска епилепсија докажана со објективни дијагностички методи и со болнички лекувања:
    - а). со зачестени напади (најмалку еднаш неделно) 60%
    - б). со ретки напади 20%
  - 5. Жаришни оштетувања на мозокот со болнички евидентирани последици на психооргански синдром, со наод на психијатар и психолог по болничко лекување со соодветни испитувања:
    - а). во лесен степен 30%
    - б). во среден степен 40%
    - в). во силен степен 60%
  - 6. Хемипареза или дисфазија:
    - а). во лесен степен 30%
    - б). во среден степен 40%
    - в). во силен степен 50%
  - 7. Оштетувања на малиот мозок со адиодохокинеза и асинергија 40%

8. Состојба по нагмечување на мозокот докажано во текот на болничко лекување со објективни дијагностички постапки на дијагностичка обработка (ЦТ, ЕЕГ):

- |   |     |
|---|-----|
| а). без невролошки испади                 | 5%  |
| б). со благи невролошки испади            | 20% |
| в). со невролошки испади во среден степен | 35% |
| г). со невролошки испади во силен степен  | 50% |

9. Состојба по трепанација на сводот на черепот или кршење на базата на черепот, сводот на черепот, рендгенолошки верифицирано 10%

10. Посткомоционален синдром по болнички утврден потрес на мозокот без постоење на објективни невролошки наоди со изворна медицинска документација добиена во рок од 24 часа по повредата и последователна медицинска документација за текот на лекувањето 1%

11. Загуба на коса над 1/3 од површината на главата 5%

### ПОСЕБНИ УСЛОВИ

1. Патолошките состојби на мозокот што довеле до промени во мозокот не се опфатени со осигурување.

2. За потресите на мозокот што не се болнички утврдени во рок од 24 часа по повредата и што немаат историјат на лекување по повредата не се признава инвалидитет.

3. Сите форми на епилепсија мораат да бидат утврдени болнички со примена на современи дијагностички методи.

4. Кај различните последици од повреда на мозокот при еден несреќен случај процентите на инвалидитет не се собираат, туку се одредува процент само по точката што е најповолната за осигуреникот.

5. Трајниот инвалидитет за сите случаи што спаѓаат под точките од 1 до 8 се определува најрано 2 години по повредата.

### II ОЧИ

12. Потполна загуба на видот на двете очи 100%
13. Потполна загуба на видот на едно око 33%
14. Ослабување на видот на едно око:
  - а). за прва десеттина намален вид 1,65%
  - б). за втора десеттина намален вид 3,70%
  - в). за трета десеттина намален вид 6,00%
  - г). за четврта десеттина намален вид 9,00%
  - д). за петта десеттина намален вид 12,50%
  - ѓ). за шеста десеттина намален вид 16,50%
  - е). за седма десеттина намален вид 20,50%
  - ж). за осма десеттина намален вид 24,50%
  - з). за деветта десеттина намален вид 28,50%
15. Во случај да дошло до потполна загуба на видот на другото око, за секоја десеттина намалување на видот на повреденото око, се определува:
  - а). за прва десеттина намален вид 3,30%
  - б). за втора десеттина намален вид 7,40%
  - в). за трета десеттина намален вид 12,00%
  - г). за четврта десеттина намален вид 18,00%
  - д). за петта десеттина намален вид 25,00%
  - ѓ). за шеста десеттина намален вид 33,00%
  - е). за седма десеттина намален вид 41,00%
  - ж). за осма десеттина намален вид 49,00%
  - з). за деветта десеттина намален вид 57,00%
16. Диплопија како трајна и ирепарабилна последица од повреда на око:
  - а.) екстерна офтальмоплегија 10%
  - б). тотална офтальмоплегија 20%
17. Загуба на очна леќа:
  - а). афакија - едностраница 20%
  - б). псевдоафакија - едностраница 5%
  - в). афакија - двострана 30%
  - г). псевдоафакија - двострана 10%
18. Делумни оштетувања на мрежницата и на стаклестото тело:
  - а). делумен испад на видното поле како последица на посттрауматска Аблација ретине 3%
  - б). Опациталес коропорис витреи како последица на трауматско крревење во стаклестото тело на окото 3%

## ТАБЕЛА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОЦЕНТ НА ТРАЕН ИНВАЛИДИТЕТ

19. Мидријаза како последица на директна траuma на окото	3%
20. Непотполна внатрешна офталмоплегија	10%
21. Повреда на солзниот апарат и на очните капаци:	
а). епифора	3%
б). ентропиум, ектропију	3%
в). птоза на капаците	3%
22. Концентрично стеснување на видното поле на преостанатото око:	
а). до 60 степени	10%
б). до 40 степени	30%
в). до 20 степени	50%
г). до 5 степени	60%
23. Едностррано концентрично стеснување на видното поле:	
а). до 50 степени	5%
б). до 30 степени	10%
в). до 5 степени	20%
24. Хомонимна хемианопсија	30%

### ПОСЕБНИ УСЛОВИ

- Инвалидитет по Аблација ретине се определува по точките 13, 14, 15 или 18.
- Повредата на очната јаболчица што предизвикала Аблација ретине мора да биде болнички дијагностицирана.
- Оцената на оштетувањата на очите се врши по завршеното лекување со исклучок по точките 16 и 20, за кои минималниот рок изнесува една година по повредата.

### III УШИ

25. Потполнa глувост на двете уши со уредна калорична реакција на вестибуларниот орган	40%
26. Потполнa глувост на двете уши со згаснати калорични реакции на вестибуларниот орган	60%
27. Потполнa глувост на едно уво со уредна калорична реакција на вестибуларниот орган	10%
28. Потполнa глувост на едно уво со згасната калорична реакција на вестибуларниот орган на тоа уво	15%
29. Обострана наглувост со уредна калорична реакција на вестибуларниот орган обострано:	
- вкупна загуба на слухот по Фулер-Сабине:	
а). од 31% до 60%	10%
б). од 61% до 85%	20%
30. Обострана наглувост со згасната калорична реакција на двета вестибуларни органа:	
- вкупна загуба на слухот по Фулер-Сабине:	
а). од 20% до 30%	10%
б). од 31% до 60%	20%
в). од 61% до 85%	30%
31. Едностррана тешка наглувост со уредна калорична реакција на вестибуларниот орган:	
- загуба на слухот на ниво од 90 до 95 децибели	10%
32. Едностррана тешка наглувост со згасната калорична реакција на вестибуларниот орган:	
- загуба на слухот на ниво од 90 до 95 децибели	12,5%
33. Повреда на ушната школка:	
а). потполнa загуба или потполнa деформација	5%

### ПОСЕБНИ УСЛОВИ

За сите случаи од ова поглавје инвалидитетот се определува по завршеното лекување, но не порано од 6 месеци по повредата, со исклучок на точката 33, која се оценува по завршеното лекување.

### IV ЛИЦЕ

34. Белезно деформирачки оштетувања на лицето со функционални пречки и/или посттрауматски деформитети на коските на лицето:	
а). во среден степен	5%
б). во силен степен	15%

### ПОСЕБНИ УСЛОВИ

За козметичките и естетските белези на лицето не се одредува инвалидитет.

35. Ограничено отворање на устата:

а). разстојание на горните и долните заби - до 3 см	10%
б). разстојание на горните и долните заби - до 1,5 см	30%

36. Дефекти на виличините коски, на јазикот или на непцето со функционални пречки:

а). во среден степен	10%
б). во силен степен	25%

### ПОСЕБНИ УСЛОВИ

За случаите по точките 34, 35 и 36 инвалидитет се одредува по завршеното лекување, но не порано од 6 месеци по повредата.

За загуба на заби не се одредува инвалидитет.

37. Пареза на фацијалниот нерв по фрактура на слепоочната коска или повреда на соодветната паротидна регија:

а). во лесен степен	0%
б). во среден степен	5%
в). во силен степен со контрактура и кај мимичка мускулатура	20%
г). парализа на фацијалниот нерв	30%

### ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Инвалидитетот по точката 37 се одредува по завршеното лекување, но не порано од 2 години по повредата.

### V НОС

38. Повреда на носот:

а). делумна загуба на носот	15%
б). загуба на целиот нос	30%

39. Аносмија како последица на верифицирана фрактура на горниот внатрешен дел на носниот скелет

3%

40. Деформација на носната пирамида по фрактура со дислокација на носните коски

5%

### ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Кога ќе се утврдат различни последици на повредата на носот поради еден несреќен случај, процентите за инвалидитет не се собираат, тука инвалидитетот се оценува по најповолната точка за осигуреникот.

Инвалидитетот од точка 39 се утврдува по завршеното лекување, но не пред истекувањето на една година од повредата или од операцијата.

За повреда по точката 40 осигуреникот е должен на осигурувачот да му достави на увид РТГ-снимки.

### VI ДУШНИК И ХРАНОПРОВОД

41. Повреди на душникот:

а). состојба по трахетомија кај виталните индикации по повредата

5%

б). стеноза на душникот по повреда на гркланот и на почетниот дел на душникот

10%

42. Стеноза на душникот поради која мора трајно да се носи канила

60%

43. Стеснување на хранопроводот, рендгенолошки доказано:

а). во лесен степен	5%
б). во силен степен	30%

44. Потполнo стеснување на хранопроводот со трајна гастростома

80%

### VII ГРАДЕН КОШ

45. Повреди на ребрата:

## ТАБЕЛА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОЦЕНТ НА ТРАЕН ИНВАЛИДИТЕТ

a). кршење на едно или на две ребра ако е залекувано со дислокација, или скршнување на стернумот зараснат со дислокација без намалување на белодробната вентилација од рестриктивен тип	2%
b). кршење на 3 или на повеќе ребра залекувано со дислокација без смалување на белодробната вентилација од рестриктивен тип	5%
46. Состојба по терактомија	5%
47. Оштетување на функцијата на белите дробови од рестриктивен тип поради кршење на едно или на повеќе ребра, пентрантни повреди на градниот кош, посттрауматска атхезија, хематоторакс и пневматоторакс:	
a). во лесен степен, 20%-30% смалување на виталниот капацитет	10%
b). во среден степен, 31%-50% смалување на виталниот капацитет	30%
b). во силен степен за 51% или повеќе смалување на виталниот капацитет	50%
48. Фистула по емпиема	10%

### ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Капацитетот на белите дробови се одредува со повторена спирометрија, а по потреба и со детална пулмоловска обработка и ергометрија.

Ако состојбата од точките 45, 46 и 48 е проследена со нарушување на функцијата на белите дробови од рестриктивен тип, тогаш не се оценува по наведените точки, туку по точката 47.

Инвалидитетот по точките 47 и 48 се оценува по завршеното лекување, но не порано од една година од денот на повредата.

Ако со спирометрија се докаже мешано пореметување на функцијата на белите дробови (опструктивно и рестриктивно), инвалидитетот се намалува сразмерно на испадот на функцијата поради болест.

49. Загуба на една дојка:	
a). до 50 години живот	10%
b). преку 50 години живот	5%
b). тешко оштетување на дојката до 50 години живот	5%
50. Загуба на двете дојки:	
a). до 50 години живот	30%
b). преку 50 години живот	15%
b). тешко оштетување на двете дојки до 50 години живот	10%
51. Последици од пентрантни повреди на срцето и на големите крвни садови на градниот кош:	
a). срце со нормален електрокардиограм	10%
b). со променлив електрокардиограм според тежината на промената	30%
b). крвни садови	10%
g). аневризма на аортата со инплантот	30%

### VIII КОЖА

52. Длабоки белези на телото по изгореници или повреди без пречки на мотилитетот, а повредите зафаќаат површина над 5 см<sup>2</sup>:

a). од 5% до 10% од површината на телото	5%
b). од 10% до 20% од површината на телото	10%
b). преку 20% од површината на телото	15%

53. Длабок белег на кожата по повреди или изгореници што предизвикале поголем белег на кожата од 5 см<sup>2</sup>

1%

### ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Случаите од точката 52 се пресметуваат со примена на правилото на деветка.

Длабок белег настапува по интермедијални изгореници (II Б степен) и/или повреди со мал дефект на кожата.

Длабок белег настапува по длабоки изгореници (III степен) или поткожни субдермални (IV степен) и/или поголем дефект на кожниот покрив.

За последиците од епидермални изгореници (I степен) и површината (II А степен) не се определува инвалидитет.

Продромот на инвалидитет се утврдува по завршеното лекување, но не порано од 6 месеци од настанувањето на несрекниот случај.

Функциските нарушувања предизвикани со изгореници или со повреди од точката 52 се оценуваат во согласност со соодветните точки од табелата на инвалидитет.

### IX СТОМАЧНИ ОРГАНИ

54. Трауматска хернија верифицирана во болница непосредно по повредата ако истовремено покрај хернијата е верифицирана повреда на меките делови на стомачниот сид во тоа подрачје

5%

55. Повреда на дијафрагмата:

    a). состојба по проснување дијафрагма во болница непосредно по повредата, верифицирана и хирушки згрижена

10%

    b). дијафрагмална хернија - рецидив по хирушки згрижена дијафрагмална трауматска кила

20%

56. Постоперативна хернија по лапартомија што е направена поради повредата

10%

57. Повреда на цревата и/или црниот дроб, желудник:

10%

    a). шиење

10%

    b). повреда на црниот дроб со ресекција

20%

    b). повреда на цревата и/или на желудникот со ресекција

20%

58. Загуба на слезина (спленектомија):

20%

    a). загуба на слезина до 20 години возраст

25%

    b). загуба на слезина од 20-40 години возраст

20%

    b). загуба на слезина со преку 40 години возраст

15%

59. Повреда на панкреас според функционалното оштетување

20%

60. Анус претернатуралис - траен

50%

61. Инконтинерција алви:

20%

    a). делумна

60%

    b). потполна

### X УРИНАРНИ ОРГАНИ

62. Загуба на једен бубрег - со нормална функција на другиот

30%

63. Загуба на једен бубрег - со оштетена функција на другиот:

    a). во лесен степен, до 30% оштетување на функцијата

40%

    b). во среден степен, до 50% оштетување на функцијата

55%

    b). во силен степен, над 50% оштетување на функцијата

80%

64. Функционални оштетувања на једниот бубрег:

    a). во лесен степен, до 30% оштетување на функцијата

7%

    b). во среден степен, до 50% оштетување на функцијата

15%

    b). во силен степен, преку 50% оштетување на функцијата

20%

65. Функционални оштетувања на двета бубрежа:

    a). во лесен степен, до 30% оштетување на функцијата

20%

    b). во среден степен, до 50% оштетување на функцијата

30%

    b). во силен степен, преку 50% оштетување на функцијата

60%

66. Стеноза на уретрата по повреда:

    a). во лесен степен, под 18 ЦХ

5%

    b). во среден степен, под 14 ЦХ

15%

    b). во силен степен, под 6 ЦХ

30%

67. Повреда на мочниот меур со намален капацитет за секоја 1/3 на намалување на капацитетот

10%

68. Потполна инконтинерција на урината:

    a). кај мажи

40%

    b). кај жени

50%

69. Уринарна фистула (уретална, перинеална, вагинална)

25%

### XI ГЕНИТАЛНИ ОРГАНИ

70. Загуба на еден тестис до 60 години живот

15%

71. Загуба на еден тестис преку 60 години живот

5%

72. Загуба на двета тестиса до 60 години живот

50%

73. Загуба на двета тестиса преку 60 години живот

25%

74. Загуба на пенисот до 60 години

60%

75. Загуба на пенисот преку 60 години живот

30%

76. Деформација на пенисот со оневозможена кохабитација до 60 години живот

50%

## ТАБЕЛА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОЦЕНТ НА ТРАЕН ИНВАЛИДИТЕТ

77. Деформација на пенисот со оневозможена кохабитација преку 60 години живот	25%
78. Загуба на матката и на јајчиците до 55 години живот:	
а). загуба на матка	40%
б). загуба на едниот јајчик	10%
в). загуба на двета јајчника	40%
79. Загуба на матката и на јајчиците преку 55 години живот:	
а). загуба на матката	10%
б). загуба на секој јајчик	5%
80. Оштетувања на вулвата и на вагината што оневозможуваат кохабитација до 60 години живот	50%
81. Оштетувања на вулвата и на вагината што оневозможуваат кохабитација преку 60 години	25%

### XII ˊРБЕТ

82. Повреда на ˊрбетот со трајни оштетувања на ˊрбетниот мозок (тетраплегија, параплегија, триплегија), со загуба на контрола на дефекацијата и на мочањето	100%
83. Повреда на ˊрбетот со трајно оштетување на ˊрбетниот мозок (тетрапареза, типереза) без загуба на контролата на дефекацијата и на мочањето, верифицирано со ЕМГ:	
а). во лесен степен	до 30%
б). во среден степен	40%
в). во силен степен	50%
84. Повреда на ˊрбетот со пареза на долните екстремитети, верифицирано со ЕМГ:	
а). во лесен степен	25%
б). во среден степен	35%
в). во силен степен	45%

### ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Оштетувањата што спаѓаат под точката 82 се оценуваат по утврдување на ирепара билни невролошки лезии, а за точките 83 и 84 се оценуваат по завршеното лекување, но не порано од 2 години од денот на повредувањето.

85. Намалена подвижност на ˊрбетот по повреда на коске-ниот дел на вратниот сегмент:

- а). во лесен степен (до 1/2 од функцијата на зглобот) 4%
- б). во силен степен (над 1/2 од функцијата на зглобот)\* 8%

Објаснување на нормалниот опсег на движењата во услови под точката

* антефлексија	(0-40 степени)
ретрофлексија	(0-45 степени)
латерофлексија	(0-40 степени)
ротација	(0-60 степени)

86. Намалена подвижност на ˊрбетот по повреда на коске-ниот дел на торакалниот сегмент:

- а). во лесен степен (до 1/2 од функцијата на зглобот)\* 3%
- б). во силен степен (над 1/2 од функцијата на зглобот)\* 6%

\* се мери влијанието на вкупната подвижност на тораколумбален ˊрбет

87. Намалена подвижност на ˊрбетот по повреда на коске-ниот дел на лумбалниот сегмент:

- а). во лесен степен (до 1/2 од функцијата на зглобот)\* 5%
- б). во силен степен (над 1/2 од функцијата на зглобот)\* 10%

* антефлексија	(0-80 степени)
ретрофлексија	(0-20 степени)
латерофлексија	(0-20 степени)

### ПОСЕБНИ УСЛОВИ

За оцена по точките од оваа глава задолжително е на осигурувањот да му се достават РТГ-снимки на увид

Хернија дисцинтервертебралис, сите видови лумбалгии, дископатија, спондилози, спондилостези, спондилопатија, сакралпии, миофасцитиси, коксигодини, ишијалгии, фиброзитис, фасцитиси и сите патоанатомски промени на слабинско-крстни регии означени со аналогни термини не се опфатени со осигурување.

### XIII КАРЛИЦА

88. Повеќекратно кршење на карлицата со тешка деформација или денивелација на сакроилијакалните зглобови или симфиза	30%
89. Симфизиолиза со дислокација во хоризонтална и/или вертикална рамнина:	
а). големина до 2 см	5%
б). големина преку 2 см	10%
90. Кршење на една чревна коска санирана со дислокација 5%	
91. Кршење на двете чревни коски санирани со дислокација 10%	
92. Кршење на срамната или седишната коска санирано со дислокација	5%
93. Кршење на 2 коски: срамната, седишната или срамната и седишната, со дислокација	10%
94. Кршење на крсната коска, санирана со дислокација	5%

### ПОСЕБНИ УСЛОВИ

- За кршење на коските на карлицата што зараснале без дислокација и без објективни функционални пречки не се одредува инвалидитет.
- За скршеница на тртната коска не се определува инвалидитет.
- За оцена по точките од оваа глава задолжително е на осигурувањот да му се достават РТГ-снимки на увид.

### XIV РАЦЕ

95. Загуба на двете раце или шепи	100%
96. Загуба на раката од рамото (ексартризулација)	70%
97. Загуба на раката во подрачјето на надлактицата	65%
98. Загуба на раката под лакотот со задржана функција на лакотот	60%
99. Загуба на шепа	55%
100. Загуба на сите прсти:	
а). на двете шепи	100%
б). на едната шепа	45%
101. Загуба на палец	15%
102. Загуба на показалец	10%
103. Загуба на среден, домал и на мал прст:	
а). среден	7%
б). домал или мал, за секој прст	3%
104. Загуба на метакарпалните коски на палецот	6%
105. Загуба на метакарпалните коски на показалец	4%
106. Загуба на метакарпалните коски на средниот, домалиот и на малиот прст, за секоја коска	2%

### ПОСЕБНИ УСЛОВИ

За загуба на еден член на палецот се одредува половина, а за загуба на еден член од другите прсти се определува третина од инвалидитетот определен за соодветниот прст.

Делумната загуба на коскениот дел од членчето се оценува како потполна загуба на членчето.

За загуба на јагодица од прстот се определува 1/2 од инвалидитетот определен за загуба на член.

### НАДЛАКТИЦА

107. Потполна вкочанетост на рамениот зглоб во функционално неполовна положба (абдукција од 20 до 40 степени)	25%
108. Намалена подвижност на зглобот на рамото по скршеница (или луксација) на зглобните тела, докажана со РТГ, и со ограничена функција на зглобот:	
а). во лесен степен (до 1/2 од функцијата на зглобот)*	4%
б). во силен степен (над 1/2 од функцијата на зглобот)*	8%
* елевација со слободна лопатка	(0-180 степени)
антрефлексија со фиксирана лопатка	(0-90 степени)
Ретрофлексија со фиксирана лопатка	(0-50 степени)
абдукција со фиксирана лопатка	(0-90 степени)
внатрешна ротација	(0-85 степени)
надворешна ротација	(0-90 степени)

## ТАБЕЛА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОЦЕНТ НА ТРАЕН ИНВАЛИДИТЕТ

109. Клучна коска:				
а). неправилно зарастено кршење на клучната коска	2%			
110. Потполна исчашување на акромиоклавиуларниот или стерноклавиуларниот зглоб рендгенски верифицирано	5%			
111. Ендопротеза на раменниот зглоб	30%			
112. Хроничен остеомилитис на коските на горните екстремитети со посттрауматска фистула	10%			
113. Парализа на нервот аксесорисус	15%			
114. Парализа на брахијалниот плексус	60%			
115. Делумна парализа на брахијалниот плексус (ЕРБ или КУМПКЕ)	35%			
116. Парализа на аксиларниот нерв	15%			
117. Парализа на радијалниот нерв	30%			
118. Парализа на нервот медианус	35%			
119. Парализа на нервот улнарис	30%			
120. Парализа на два нерва од едната рака	50%			
121. Парализа на три нерва од едната рака	60%			

### ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Пареза на нервите се одредува максимално до 2/3 од инвалидитетот определен за парализа на соодветниот нерв.

За случаите што спаѓаат под точките од 113 до 121 инвалидитет се определува по завршеното лекување, но не пред две години по повредата со задолжителна верификација со ЕМГ, не постара од 3 месеци.

### ПОДЛАКТНИЦА

122. Потполна вкочанетост на зглобот на лакотот во функционално поволна положба од 100 до 140 степени 15%

123. Потполна вкочанетост на зглобот на лакотот во функционално неповолна положба 25%

124. Намалена подвижност на зглобот на лакотот по скршеница (или луксација) на зглобните тела, докажана со РТГ, и со ограничена функција на зглобот:

- а). во лесен степен (до 1/2 од функцијата на зглобот)\* 4%
- б). во силен степен (над 1/2 од функцијата на зглобот)\* 8%

\* екstenзија (0 степени)  
флексија (145 степени)

125. Намалена ротација на подлактницата (пронација и супинација) по скршеница во предел на лакотот, верифирирана со РТГ 2%

126. Разлабавен зглоб на лакотот - осцилација на движење во попречна насока повеќе од 20 степени 5%

127. Анкилоза на подлактницата во супинација 25%

128. Анкилоза на подлактницата во средна положба 15%

129. Анкилоза на подлактницата во пронација 20%

130. Анкилоза на рачниот зглоб:

- а). во положба на екstenзија 15%
- б). во оската на подлактницата 20%
- в). во положба на флексија 30%

131. Новиот текст на точката 131 гласи:

"Намалена подвижност на рачниот зглоб по скршеница на зглобните тела, докажана со РТГ и со ограничена функција на зглобот:

- а). во лесен степен (до 1/2 од функцијата на зглобот)\* 3%
- б). во силен степен (над 1/2 од функцијата на зглобот)\* 6%

\* воларна флексија (0-90 степени)

дорзална флексија (0-70 степени)

улнарна девијација (0-55 степени)

радијална девијација (0-25 степени)

132. Ендопротеза на чунестата коска и/или ослинатум (месечеста коска) 15%

### ПРСТИ

133. Потполна вкочанетост на сите прсти од едната рака 40%

134. Потполна вкочанетост на целиот палец 12%

135. Потполна вкочанетост на целиот показалец 9%

136. Потполна вкочанетост на средниот, домалиот и на малиот прст:

- а). целиот среден прст 5%

б). домалиот или малиот прст, за секој прст посебно 2%

### ПОСЕБНИ УСЛОВИ

1. За потполна вкочанетост на еден зглоб на палецот се определува половина, а за потполна вкочанетост на еден зглоб на другите прсти се определува третина од инвалидитетот определен за загуба на тој прст.

2. Збирот на процентот на вкочанетост на одделни зглобови на еден прст не може да биде поголем од процентот определен за потполна вкочанетост на тој прст.

3. Вкупниот инвалидитет за повреда на прстите не може да изнесува повеќе од инвалидитетот за загуба на шепа.

4. За последиците од повреда на прстите инвалидитетот се одредува без примена на начелото од точката 5 од општите одредби на табелата на инвалидитет.

137. Неправилно зараснато скршување на метакарпала коска (скршеница зарасната со дислокација што влијае на функцијата на зглобот) 1%

138. Намалена подвижност на дисталниот, средниот или проксималниот зглоб на палецот 5%

139. Намалена подвижност на одделни зглобови на показалецот 2%

140. Намалена подвижност на одделни зглобови на средниот, домалиот или на малиот прст 1%

### ПОСЕБНИ УСЛОВИ

1. Вкупниот инвалидитет по точките 138, 139 и 140 не може да изнесува повеќе од инвалидитетот за потполна вкочанетост на истиот прст.

2. За оцена по точките од оваа глава задолжително е на осигурувачот да му се достават РТГ-снимки на увид.

### XV НОЗЕ

141. Загуба на двете натколеници	100%
142. Ексартрикација на нога во колк	70%
143. Загуба на натколеница во горната третина, осакатениот бут неповолен за протеза	60%
144. Загуба на натколеница под горната третина	50%
145. Загуба на двете потколеници, осакатени делови поволни за протеза	80%
146. Загуба на потколеница, осакатениот дел под 6 см	45%
147. Загуба на потколеница, осакатениот дел преку 6 см	40%
148. Загуба на двете стапала	80%
149. Загуба на едно стапало	35%
150. Загуба на стапало во Шолартова линија	35%
151. Загуба на стапало во Лисфранова линија	30%
152. Трансметатарзална ампутација	25%
153. Загуба на првата или на петтата метатарзална коска	5%
154. Загуба на втората, третата и на четвртата метатарзална коска, за секоја посебно	3%
155. Загуба на сите прсти на стапалото на една нога	20%
156. Загуба на палецот на стапалото:	
а). загуба на крајното членче на палецот	5%
б). загуба на целиот палец	10%
157. Загуба на целите други прсти на ногата, за секој прст посебно	2,5%
158. Делумна загуба на другите прсти на ногата, за секој прст посебно	1%

### ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Вкочанетоста на интерфалангелните зглобови на другите прсти во испрружена положба или намалената подвижност на овие зглобови не претставува инвалидитет.

159. Потполна вкочанетост на колкот во функционално поволна положба 30%

160. Потполна вкочанетост на колкот во функционално неповолна положба 40%

## ТАБЕЛА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОЦЕНТ НА ТРАЕН ИНВАЛИДИТЕТ

161. Потполна вкочанетост на двета колка	70%	силен степен	5%
162. Намалена подвижност на зглобот на колкот по скршеница (или луксација) на зглобните тела, докажана со РТГ, и со ограничена функција на зглобот:		180. Деформација на калканеусот по компресивно кршење	5%
а). во лесен степен (до 1/2 од функцијата на зглобот)*	5%	181. Деформација на талусот по кршење со деформирачка артроза	5%
б). во силен степен (над 1/2 од функцијата на зглобот)*	10%	182. Деформација на метатарзус по скршеница на метатарзални коски, за секоја метатарзална коска	1% до 5%
* флексија со испружено колено	(0-80 степени)	183. Потполна вкочанетост на основниот или на крајниот зглоб на палецот на стапалото	2%
флексија со свиткано колено	(0-110 степени)	184. Големи белези на петицата или на табанот по повреда на меките делови со површина преку 1/2 од табанот	5%
екстензија	(0-20 степени)	185. Парализа на исхијадичниот нерв	40%
абдукција	(0-45 степени)	186. Парализа на феморалниот нерв	30%
адукција	(0-30 степени)	187. Парализа на тибијалниот нерв	25%
внатрешна ротација	(0-45 степени)	188. Парализа на перонеалниот нерв	25%
надворешна ротација	(0-45 степени)	189. Парализа на глутеалниот нерв	10%
163. Ендопротеза на колкот	30%		
164. Неправилно зараснато кршење на бутната коска со ангулација во варус, валгус позиција:			
а). од 10 до 20 степени	10%		
б). над 20 степени	15%		
165. Хроничен остеомиелитис на коските на долните екстремитети со посттрауматска фистула	10%		
166. Скратување на ногата поради кршење:			
а). од 4,1 до 6 см	15%		
б). преку 6 см	20%		
167. Вкочанетост на коленото:			
а). во функционално поволната положба (до 10 степени флексија)	25%		
б). во функционално неповолната положба	35%		
168. Намалена подвижност на зглобот на коленото по скршеница (или луксација) на зглобните тела, докажана со РТГ, и со ограничена функција на зглобот:			
а). во лесен степен (до 1/2 од функцијата на зглобот)*	5%		
б). во силен степен (над 1/2 од функцијата на зглобот)*	10%		
* екстензија	(0 степени)		
флексија	(0-130 степени)		
169. Разнишаност на коленото по целосна руптура на предниот вкрстен лигамент, верифицирано со магнетна резонанција*, со потреба од постојано носење на ортопедско помагало	5%		
* се исклучуваат сите повреди на коленото по кои е направена оперативна интервенција на лигаментопластика на предниот вкрстен лигамент, парцијалните руптури, повреди на колатерални лигаменти и капсулат на зглобот			

### ПОСЕБНИ УСЛОВИ

За псевдоартроза на бедрената коска и на вратот на бедрената коска не се одредува инвалидитет.

170. Ендопротеза на коленото	20%
171. Слободно зглобно тело поради повреда	3%
172. Функционални пречки по отстранување на чашката:	
а). парцијално отстранета чашка	5%
б). тотално отстранета чашка	15%
173. Неправилно зараснато кршење на потколеницата со валгус, варус или рекурвстум деформација, компарирано со здравата потколеница, преку 15 степени	10%
174. Анкилоза на отскочниот зглоб во функционално поволната положба (5-10 степени плантарна флексија)	10%
175. Анкилоза на отскочниот зглоб во функционално неповолната положба	25%
176. Намалена подвижност на отскочниот зглоб по скршеница на зглобните тела, докажана со РТГ, и со ограничена функција на зглобот:	
а). во лесен степен (до 1/2 од функцијата на зглобот)*	3%
б). во силен степен (над 1/2 од функцијата на зглобот)*	6%
* дорзална флексија	(0-25 степени)
плантарна флексија	(0-30 степени)
инверзија	(0-25 степени)
еверзија	(0-10 степени)
177. Ендопротеза на отскочниот зглоб	25%
178. Трауматско проширување на малеоларната, бималеоларната и на трималеоларната виљушка на стапалото, компарирано со здравото стапало	5%
179. Деформација на стапалото, со скршеници на коските: пес ескаватус, пес плановалгус, пес варус, пес еквинус во	

### ПОСЕБНИ УСЛОВИ

1. За пареза на нервите на нозете се определува максимално до 2/3 од процентот определен за парализа на соодветниот нерв.

2. За случаите што спаѓаат во точките од 185 до 189 се определува инвалидитетот по завршеното лекување, но не порано од 2 години по повредата, со верификација со ЕМГ не постара од 3 месеци.

3. За псевдоартроза на пателата или на тибијата не се одредува инвалидитет.


4. За оцена на инвалидитетот по сите точки од оваа глава, освен за повредите на нерви и на меки делови, осигуреникот е должен на осигурувачот да му достави РТГ-снимки на увид.

5. Дисторзии на зглобовите не се опфатени со осигурување.

6. Не се одредува инвалидитет за оштетување и/или оперативно отстранување на менискус.

7. Не се одредува инвалидитет за нестабилност на коленото што е последица на оперативно отстранување на менискус.

Оценка на изгореници според Валасовото правило



Оценка на изгореници според Валасовото правило: .....

#### Правило за деветка

- врат и глава	9%	- предна страна на тело	2 X 9%
- рака	9%	- задна страна на тело	2 X 9%
- нога	2 X 9%	- перинеум и генитални органи	1%

## ТАБЕЛА ЗА ДНЕВЕН НАДОМЕСТ

Прилог бр. 2

### ТАБЕЛА НА ДНЕВЕН НАДОМЕСТ

за

Осигурување на летачки персонал и патници при управување и возење авioni и други воздушни летала

### ВОВЕДНИ ОДРЕДБИ

(1) Во смисла на членот 15 од Општите услови за осигурување на лица од последици на несрекен случај (незгода), оваа табела на дневен надомест е составен дел на овие Дополнителни услови и на секој одделен договор за осигурување на лица од последици на несрекен случај (незгода) што договорајќот на осигурувањето ќе го склучи со Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија, Скопје - Виена Иншуранс Груп (во натамошниот текст: осигурувач).

(2) Ако несрекниот случај имал за последица привремена неспособност на осигуреникот, бројот на деновите за кои се исплатува дневен надомест за определен вид повреда се утврдува врз основа на лекарска потврда - извештај, но најмногу до бројот на деновите определени за тој вид повреда во оваа табела на дневен надомест.

(3) Доколку некој вид повреда не е наведен во табелата на дневен надомест, бројот на деновите на дневниот надомест се определува според бројот на деновите предвидени за сличен вид повреди наведени во табелата.

### I ПОВРЕДИ НА ГЛАВА

(1) **Дневниот надомест изнесува најмногу до 30 дена за:**

1. посткомоционален синдром по болнички или амбулантно утврден потрес на мозокот без постоење на објективни невролошки наоди;

2. загуба на коса над 1/3 од површината на косата.

(2) **Дневниот надомест изнесува најмногу до 200 дена за:**

1. дифузни оштетувања на мозокот со клинички утврдена слика на декортазија, односно децеребрација:

- хемиплегија од инвентериран тип со афазија и агнозија;
- деменција (Корсаковлев синдром);
- обостран Паркинсов синдром со изразен ригор;
- комплетна хемиплегија, параплегија, триплегија, тетраплегија;
- епилепсија со деменција и психичка детериорација;
- психоза по органска повреда на мозокот;
- 2. оштетување на мозокот со клинички утврдена слика:
- хемипареза со силно изразен спастичитет;
- екстрапирамидна симптоматологија (невозможна кординација на движењата или постоење на груби ненамерни движења);

- псевдобулбарна парализа со присилно плачење или смеене;

- оштетување на малиот мозок со изразени растројства на рамнотежата на одот и кординација на движењето;

3. псевдобулбарен синдром;

4. жаришни оштетувања на мозокот со болнички евидентирани последици на психооргански синдром со наод на психијатар и психолог по болничкото лекување со соодветни испитувања;

5. хемипареза или дисфазија;

6. оштетувања на малиот мозок со адиодохокинеза и асинергија;

7. контузиони повреди на мозокот;

8. состојба по трепанација на сводот на черепот или кршење на базата на черепот, сводот на черепот, рендгенолошки верифицирано.

### II ПОВРЕДИ НА ОЧИ

(3) **Дневниот надомест изнесува најмногу до 60 дена за:**

1. диплопија како трајна и ирепара билна последица од повреда на око, екстерна и тотална офтальмоплегија;

2. мидријаза како последица на директна траума на окото;
3. непотполна внатрешна офтальмоплегија;
4. повреда на солзниот апарат и на очните капаци (епифора, ентропиум, ектропиум, птоза на капаците);
5. концентрично стеснување на видното поле на преостанатото око од 1 до 60 степени;
6. едностррано концентрично стеснување на видното поле од 1 до 50 степени;
7. хомонимна хемианопсија.

(4) **Дневниот надомест изнесува најмногу до 90 дена за:**

1. ослабување на видот на едно око;

2. загуба на очна леќа (афакија и псевдоафакија).

(5) **Дневниот надомест изнесува најмногу до 120 дена за:**

1. делумни оштетувања на мрежницата и на стаклестото тело.

(6) **Дневниот надомест изнесува најмногу до 200 дена за:**

1. потполна загуба на видот на двете очи;

2. потполна загуба на видот на едно око.

### III ПОВРЕДИ НА УШИ

(7) **Дневниот надомест изнесува најмногу до 60 дена за:**

1. потполна глувост на двете уши со уредна калорична реакција на вестибуларниот орган;

2. потполна глувост на едно уво со уредна калорична реакција на вестибуларниот орган;

3. двострана наглувост со уредна калорична реакција на вестибуларниот орган: вкупна загуба на слухот по Фуллер-Сабине од 31 до 60%;

4. едностррана тешка наглувост со уредна калорична реакција на вестибуларниот орган: загуба на слухот на ниво од 90 до 95 децибели;

5. повреда на ушната школка со потполна загуба или потполна деформација.

(8) **Дневниот надомест изнесува најмногу до 90 дена за:**

1. потполна глувост на едно уво со згасната калорична реакција на вестибуларниот орган на тоа уво;

2. двострана наглувост со уредна калорична реакција на вестибуларниот орган: вкупна загуба на слухот по Фуллер-Сабине од 61 до 85%;

3. едностррана тешка наглувост со згасната калорична реакција на вестибуларниот орган, загуба на слухот на ниво од 90 до 95 децибели.

(9) **Дневниот надомест изнесува најмногу до 120 дена за:**

1. потполна глувост на двете уши со згаснати калорични реакции на вестибуларниот орган.

### IV ПОВРЕДИ НА ЛИЦЕ

(10) **Дневниот надомест изнесува најмногу до 30 дена за:**

1. белезно деформирачки оштетувања на лицето со функционални пречки и/или посттрауматски деформитети на коските на лицето.

(11) **Дневниот надомест изнесува најмногу до 100 дена за:**

1. ограничено отворање на устата;

2. дефекти на виличните коски на јазикот или непцето со функционални пречки.

(12) **Дневниот надомест изнесува најмногу до 200 дена за:**

1. пареза на фацијалниот нерв по фрактура на слепоочната коска или повреда на соодветната паротидна регија.

### V ПОВРЕДИ НА НОС

(13) **Дневниот надомест изнесува најмногу до 30 дена за:**

1. аносмија како последица на верифицирана фрактура на горниот внатрешен дел на носниот скелет;

2. промена на обликот на пирамидата на носот;

3. отежнато дишење поради фрактура на носниот септум што е утврдена од соодветен специјалист - клинички и рендгенолошки непосредно по повредата.

(14) **Дневниот надомест изнесува најмногу до 200 дена за:**

1. повреда на носот: делумна или целосна загуба на носот.

## ТАБЕЛА ЗА ДНЕВЕН НАДОМЕСТ

### VI ПОВРЕДИ НА ДУШНИК И НА ХРАНОПРОВОД

- (15) Дневниот надомест изнесува најмногу до 100 дена за:  
1. стеснување на хранопроводот.
- (16) Дневниот надомест изнесува најмногу до 200 дена за:  
1. стеноза на душникот поради која мора трајно да се носи канила;  
2. потполно стеснување на хранопроводот со трајна гастростома.

### VII ПОВРЕДИ НА ГРАДЕН КОШ

- (17) Дневниот надомест изнесува најмногу до 30 дена за:  
1. повреди на ребрата, скрушување на едно или повеќе ребра или на стернумот зараснати со дислокација, без или со намалување на белодробната вентилација од рестриктивен тип;  
2. состојба по торакотомија.
- (18) Дневниот надомест изнесува најмногу до 60 дена за:  
1. оштетување на функцијата на белите дробови од рестриктивен тип со намалување на виталниот капацитет во лесен и среден степен до 50%, настанато како последица на: скрушување на едно или повеќе ребра, пенетрантни повреди на градниот кош, посттрауматска атхезија, хематоторакс и пневматоторакс.
- (19) Дневниот надомест изнесува најмногу до 100 дена за:  
1. фистула по емпиема.
- (20) Дневниот надомест изнесува најмногу до 120 дена за:  
1. загуба на една дојка.
- (21) Дневниот надомест изнесува најмногу до 200 дена за:  
1. оштетување на функцијата на белите дробови од рестриктивен тип со намалување на виталниот капацитет во среден степен над 51%, настанато како последица на: скрушување на едно или повеќе ребра, пенетрантни повреди на градниот кош, посттрауматска атхезија, хематоторакс и пневматоторакс;  
2. загуба на двете дојки;  
3. последици од пенетрантни повреди на срцето и на големите крвни садови на градниот кош.

### VIII ПОВРЕДИ НА КОЖА

- (22) Дневниот надомест изнесува најмногу до 30 дена за:  
1. длабоки белези на телото по изгореници или повреди без пречки на мотолитетот, а повредите зафаќаат површина над 5 см<sup>2</sup>.
- (23) Дневниот надомест изнесува најмногу до 100 дена за:  
1. длабоки белези на телото по изгореници или повреди, со функционални пречки.

### IX ПОВРЕДИ НА СТОМАЧНИ ОРГАНИ

- (24) Дневниот надомест изнесува најмногу до 30 дена за:  
1. трауматска хернија верифицирана во болница, непосредно по повредата, ако истовремено покрај хернијата е верифицирана повреда на меките делови на stomачниот сид во тоа подрачје;  
2. постоперативна хернија по лапаротомија што е направена поради повредата;  
3. повреда на цревата и/или на црниот дроб, слезината, желудникот.
- (25) Дневниот надомест изнесува најмногу до 60 дена за:  
1. повреди на дијафрагмата;  
2. сутура или загуба на слезина (спленектомија).
- (26) Дневниот надомест изнесува најмногу до 200 дена за:  
1. повреда на панкреас според функционалното оштетување;  
2. Анус праeterнатуалис - траен;  
3. инконтиненција алви - трајна.

### X ПОВРЕДИ НА УРИНАРНИТЕ ОРГАНИ

- (27) Дневниот надомест изнесува најмногу до 100 дена за:  
1. функционални оштетувања на единиот бубрег во лесен и среден степен, до 50% оштетување на функцијата.
- (28) Дневниот надомест изнесува најмногу до 120 дена за:  
1. загуба на еден бубрег - со нормална функција на другиот.
- (29) Дневниот надомест изнесува најмногу до 200 дена за:  
1. функционални оштетувања на единиот бубrega во силен степен, над 50% оштетување на функцијата;  
2. загуба на еден бубрег со оштетување на функцијата на другиот;  
3. функционални оштетувања на двата бубрега;  
4. растројство при испуштање на урина поради повреди на подрачјето на урогениталните органи според Шарие;
5. повреда на мочниот меур со намален капацитет, за секоја 1/3 на намалување на капацитетот;
6. потполна инконтиненција на урината;
7. трајна цистостома;
8. уринарна фистула (уретална, перинаеална, вагинална).

### XI ПОВРЕДИ НА ГЕНИТАЛНИТЕ ОРГАНИ

- (30) Дневниот надомест изнесува најмногу до 30 дена за:  
1. загуба на еден или на двата тестиса.
- (31) Дневниот надомест изнесува најмногу до 200 дена за:  
1. загуба на пенисот;  
2. деформација на пенисот со оневозможена кохабитација;  
3. загуба на матката и на јајчиците;  
4. оштетување на вулвата и на вагината што оневозможува кохабитација.

### XII ПОВРЕДИ НА 'РБЕТ

- (32) Дневниот надомест изнесува најмногу до 100 дена за:  
1. смалување на подвижноста на 'рбетот како последица на скрушување на еден или повеќе прецелени со изменување на линијата на 'рбетот (кифоза, рибус, сколиоза);  
2. смалена подвижност на 'рбетот по повредата на коскениот дел на вратниот, торакалиот или лумбалниот сегмент.
- (33) Дневниот надомест изнесува најмногу до 200 дена за:  
1. повреда на ербетот со трајни оштетувања на 'рбетниот мозок или на периферните нерви (квадриплегија), со загуба на контролата на дефекацијата и уринирањето;  
2. повреда на ербетниот мозок со целосна парализа на долните екстремитети, без пречки на дефекацијата и на уринирањето;  
3. повреда на 'рбетот со трајно оштетување на 'рбетниот мозок или периферните нерви (параплелија) без загуба на контролата на дефекацијата и мочањето, верифицирано со ЕМГ;  
4. повреда на 'рбетот, со пареза на долните екстремитети.

### XIII ПОВРЕДИ НА КАРЛИЦА

- (34) Дневниот надомест изнесува најмногу до 60 дена за:  
1. скрушување на една или две цревни коски санирано со дислокација;  
2. скрушување на срамната или седишната коска санирано со дислокација;  
3. скрушување на 2 коски: срамната, седишната или срамната и седишната, со дислокација;  
4. скрушување на крсната коска или тртната коска.
- (35) Дневниот надомест изнесува најмногу до 100 дена за:  
1. симфизеолиза со дислокација, хоризонтална и/или вертикална.
- (36) Дневниот надомест изнесува најмногу до 200 дена за:  
1. повеќекратно кршење на карлицата со тешка деформација или денивелација на сакроилијакалните зглобови или симфиза.

## ТАБЕЛА ЗА ДНЕВЕН НАДОМЕСТ

### XIV ПОВРЕДИ НА РАЦЕ

#### (37) Дневниот надомест изнесува најмногу до 60 дена за:

1. загуба на палец, показалец, среден, домал или мал прст;
2. загуба на метакарпалините коски на палеца или показалецот;
3. загуба на метакарпалините коски на средниот, домалиот и малиот прст, за секоја коска.

#### (38) Дневниот надомест изнесува најмногу до 200 дена за:

1. загуба на двете раце или шепи;
2. загуба на раката од рамото (ексартикулација);
3. загуба на раката во подрачјето на надлактицата;
4. загуба на раката под лакотот со задржана функција на лакотот;
5. загуба на шепа;
6. загуба на сите прсти, на едната или на двете шепи.

### НАДЛАКТИЦА

#### (39) Дневниот надомест изнесува најмногу до 30 дена за:

1. лабавост на рамениот зглоб со коскени дефекти на зглобните тела;
2. неправилно зараснато кршење на клучната коска.

#### (40) Дневниот надомест изнесува најмногу до 60 дена за:

1. намалена подвижност на раката во рамениот зглоб споредена со здравата рака;
2. потполно исчашување на акромиоклавиуларниот или стерноклавиуларниот зглоб, рендгенски верифицирано.

#### (41) Дневниот надомест изнесува најмногу до 100 дена за:

1. потполна вкочанетост на рамениот зглоб во функционално поволна положба (абдукција);
2. ендопротеза на рамениот зглоб;
3. псевдоартроза на надлактичната коска.

#### (42) Дневниот надомест изнесува најмногу до 200 дена за:

1. потполна вкочанетост на рамениот зглоб во функционално неповолна положба (абдукција);
2. хроничен остеомиелитис на коските на горните екстремитети со посттрауматска фистула;
3. парализа на нервниот аксесоријус;
4. парализа на брахијалниот плексус;
5. делумна парализа на брахијалниот плексус (ЕРБ или КЛУМПКЕ);
6. парализа на аксиларниот нерв;
7. парализа на радијалниот нерв;
8. парализа на нервот медианус;
9. парализа на нервот улнарис;
10. парализа на два нерва од едната рака;
11. парализа на три нерва од едната рака.

### ПОДЛАКТНИЦА

#### (43) Дневниот надомест изнесува најмногу до 60 дена за:

1. намалена ротација на подлактницата (просупунација) споредена со здравата рака;
2. намалена подвижност на рачниот зглоб спореден со здравата рака;
3. ендопротеза на чунестата коска и/или ослинатум (месечеста коска).

#### (44) Дневниот надомест изнесува најмногу до 90 дена за:

1. потполна вкочанетост на зглобот на лакотот во функционално неповолна положба;
2. намалена подвижност на зглобот на лакотот, спореден со здравата рака;
3. разлабавен зглоб на лакотот (разлабавување во фронтална рамнина) Ѓ осцилација на движењата во попречна насока;
4. анкилоза на рачниот зглоб.

#### (45) Дневниот надомест изнесува најмногу до 200 дена за:

1. анкилоза на подлактницата во супинација;
2. анкилоза на подлактницата во средна положба;
3. анкилоза на подлактницата во пронација.

### ПРСТИ

#### (46) Дневниот надомест изнесува најмногу до 30 дена за:

1. скршување на метакарпалините коски;
2. намалена подвижност на дисталниот или базалниот зглоб на палеца;
3. намалена подвижност на одделни зглобови на показалецот, средниот, домалиот или малиот прст.

#### (47) Дневниот надомест изнесува најмногу до 90 дена за:

1. потполна вкочанетост на сите прсти од едната рака;
2. потполна вкочанетост на целиот палец, целиот показалец, средниот, домалиот и малиот прст.

### XV ПОВРЕДИ НА НОЗЕ

#### (48) Дневниот надомест изнесува најмногу до 30 дена за:

1. слободно зглобно тело поради повреда;

#### (49) Дневниот надомест изнесува најмногу до 60 дена за:

1. деформација на една метатарзална коска по поголема деформација на метатарзусот по кршење на метатарзалните коски;

2. потполна вкочанетост на еден или повеќе зглобови на прстите на нозете;

3. големи белези на петицата или на табанот по дефектите на меките делови.

#### (50) Дневниот надомест изнесува најмногу до 100 дена за:

1. целосна или делумна загуба на еден од петте прсти на стапалото;

2. ендопротеза на колкот;

3. намалена подвижност на колкот компарирана со здравиот колк со верификација со РТГ;

4. намалена подвижност на зглобот на коленото, компарирано со здравото колено;

5. разнишаност на коленото по повреда на капсулата и на лигаментарниот апарат, компарирано со здравото колено, со потреба од постојано носење на ортопедско помагало;

6. ендопротеза на коленото;

7. анкилоза на отскочниот зглоб во функционално поволна и неповолна положба (5-10 степени плантарна флексија);

8. намалена подвижност на отскочниот зглоб, компарирано со здравиот отскочен зглоб;

9. ендопротеза на отскочниот зглоб;

10. трауматско проширување на мелеоларната, бималеоларната, трималеоларната вилушка на стапалото, компарирано со здравото стапало;

11. изолирани кршења на коските на тарзусот без поголеми деформации.

#### (51) Дневниот надомест изнесува најмногу до 200 дена за:

1. загуба на двете натколеници;

2. ексартикулација на нога во колк;

3. загуба на натколеница во горната третина, осакатениот бут непогоден за протеза;

4. загуба на натколеница под горната третина;

5. загуба на двете потколеници, осакатените делови погодни за протеза;

6. загуба на потколеница;

7. загуба на едно или две стапала;

8. загуба на стапало во Шопартова линија;

9. загуба на стапало во Лисфранова линија;

10. трансметатаразална ампутација;

11. загуба на една или повеќе од петте метатарзални коски;

12. загуба на сите прсти на стапалото на една нога;

13. потполна вкочанетост на колкот во функционално поволна или неповолна положба;

14. потполна вкочанетост на двета колка;

15. неправилно зарастено кршење на бутната коска со ангулација во варус, валгус позиција;

16. хроничен остеомиелитис на коските на долните екстремитети;

17. скратување на ногата поради кршење;

18. вкочанетост на коленото (до 10 степени флексија), во функционално поволна или неповолна положба;

## ТАБЕЛА ЗА ДНЕВЕН НАДОМЕСТ

19. неправилно зараснато кршење на потколеницата во валгус, варус или рекурватум деформација, компарирано со здравата потколеница;
20. деформација на калканеусот по компресивно кршење;
21. деформација на талусот по кршењето со деформирачка артроза;
22. парализа на исхијадичниот нерв;
23. парализа на феморалниот нерв;
24. парализа на тибијалниот нерв;
25. парализа на перонеалниот нерв;
26. парализа на глутеалниот нерв.

**(52) Дневниот надомест изнесува најмногу до 30 дена:**

1. за другите повреди на кој било дел од телото што не се описаны во табелата на дневен надомест, како контузии, дисторзии, фисури, рани и слични полесни повреди.

Бр.02-1297/3-17

10.02.2016 година

Претседател на Управен одбор

Бошко Андов